

Врз основа на член 20-г став 1 од 22 и 23 од Законот за вработените во јавниот сектор, член 37-и од Законот за јавните претпријатија и член 3 став 2 Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерен оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување како и начинот на бодирањето за давателите на јавни услуги на ЈП Водовод и канализација – Скопје арх.бр.0202-809/5 од 27.01.2020 година, а согласно Годишниот план за вработување за 2020 година на ЈП Водовод и канализација – Скопје бр.0302-12516/1 од 20.09.2020 година и Планот за изменување и дополнување на Годишен план за вработување за 2020 година бр.0302-802/1 од 27.01.2020 година и Одлуката за утврдување потреба од работник за засновање на работен однос на неопределено време бр.0401-7552/1 од 24.09.2020 година, ЈП Водовод и канализација – Скопје објавува

Ј А В Е Н О Г Л А С бр.4/2020

за вработување на даватели на јавна услуга во областа на комуналните дејности и на други дејности заради кои се основани јавните претпријатија од група III, подгрупа 5 во ЈП Водовод и канализација – Скопје за следните работни места

1. КДР0305Б01050 Самостоен инженер во Одделение за технички работи и услуги во Сектор Механизација – 1 извршител
2. КДР0305Б03051 Возач на специјално возило во Оддел за експлоатација на специјално возила и градежни машини во Одделение за експлоатација на возниот парк во Сектор Механизација – 1 извршител
3. КДР0305Б03040 Возач на влекач во Оддел за експлоатација на тешко товарни, средни и лесни возила во Одделение за експлоатација на возниот парк во Сектор Механизација – 1 извршител

Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- активно да користи македонски јазик,
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за работно место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

- за работно место под реден број 1 – за нивото Б1 стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VI Б степен
- за работно место под реден број 2 - стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование
- за работно место под реден број 3 - стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование.

Други посебни услови:

- за работно место под реден број 2 - возачка дозвола со положена категорија Ц
- за работно место под реден број 3 - возачка дозвола со положена категорија Ц+Е

Потребно работно искуство:

- за работно место под број 1 – за нивото Б1 најмалку три години работно искуство во струката
- за работно место под број 2 - најмалку една година работно искуство во струката;
- за работно место под број 3 - најмалку една година работно искуство во струката;

Почеток и завршеток на дневно и неделно работно време и распоред на работното време:

- Работно време се организира од 07,30 до 15,30 часот (пауза од 10,30 до 11,00 часот) со дневно работно време од 8 часа во петдневна работна недела
- Полно неделно работно време изнесува 40 часа.

Основна нето плата:

- за работно место по број 1 Самостоен инженер во Одделение за технички работи и услуги 29.100,00 денари
- за работно место по број 2 Возач на товарно возило – кипер 22.500,00 денари
- за работно место по број 3 Возач на влекач 22.800,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2020 година се: 2 Македонци и 1 Турчин

Рокот за пријава: Рокот за пријавување по Јавниот огласот изнесува 3 дена од денот на неговото објавување во дневните весници.

Пријавите за вработување се пополнуваат на образец изготвен од страна на институцијата која може да се подигне од Архивата на ЈП Водовод и канализација – Скопје, а истиот е објавен и на веб-страницата на претпријатието: www.vodovod-skopje.com.mk.

Потполнетите пријави се доставуваат во Архивата на ЈП Водовод и канализација – Скопје на адреса ул.Лазар Личеноски бр.9 Скопје, контакт телефон 02/3073-010 лок 316 лице за контакт Дарко Донеvски.

Со пријавите по огласот кандидатите треба да достават:

1. Уверение или Решение за државјанство (копија)
2. Диплома за завршено образование (заверена на нотар)
3. Доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
4. Доказ работно искуство
5. Возачка дозвола (копија) важи за работните места под реден број 2 и 3

Доколку на јавниот оглас се пријават до 200 кандидати за едно работно место изборот ќе се изврши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот се изврши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се изврши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Постапката за селекција за вработување на даватели на јавни услуги во претпријатието се состои од две фази и тоа:

Фаза 1 – Административна селекција која опфаќа проверка на внесените податоци во пријавата со условите утврдени во јавниот оглас и проверка на приложените докази во пријавата;

Фаза 2 - Интервју